

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ УСЛУГИ

ФОРМУЛАР ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС

за аплицирање за грант за развој на социјални услуги

Датум: _____

1. Име на Општина или Општини (доколку е меѓуопштинска соработка):

1.1. Информации за контакт

-Адреса _____

-Е-маил _____

-Лице за контакт и тел.број _____

1. 2. Име на партнер/обезбедувач на услугата (доколку е избран)

- Дата на основање _____
- Правна форма под која е регистриран обезбедувачот на услугата

- Информации за контакт

Адреса _____

Е-маил _____

Лице за контакт и тел.број _____

2. ОПИС НА УСЛУГАТА ЗА КОЈА ИМАТЕ ИНТЕРЕС

Ве молиме обезбедете ги следните информации

2.1.Опис на моменталната состојба и потребата од ваков вид на услуга (во овој дел Ве молиме да пополните историјат за потребата од видот на услугата, односно краток опис на моменталната состојба – не повеќе од половина страна)

2.2.Главна цел која што сакате да ја постигнете со активноста:

2.3.Вид на социјална услуга во согласност со Законот за социјална заштита и за која целна група е наменета (заокружете ја услугата)

- Стручна помош и услуги за поддршка
- Советувалишта
- Помош и нега во домот
- Лична асистенција
- Услуги на дневен престој (дневни центри)
- Услуги за привремен престој
- Услуги за рехабилитација и реинтеграција
- Одмена на семејна грижа
- Живеење со поддршка
- Други иновативни услуги

Целна група _____

2.4. Краток опис на услугата и на активностите кои планирате да ги преземете – не повеќе од половина страна

2.5. Планиран вкупен број на корисници _____

2.6. Услугата е планирана во соработка со крајните корисници (ако е да Ве молиме да го објасните процесот на консултации со корисниците)

А) ДА

Б) НЕ

ГРАДОНАЧАЛНИК/ЧКА НА ОПШТИНА

Напомена:

Ве молиме формуларите да ги доставите до Министерство за труд и социјална политика, ул. „Даме Груев,, бр.14, 1000 Скопје “Проект за подобрување на социјалните услуги” - Душан Томшиќ, Координатор за развој на социјалните услуги и по електронски пат на dtomsic@mtsp.gov.mk